

"Многу шминка, многу маркетинг, по некоја изрежирана седница, недостаток на политички дијалог... е оценката на опозиционерите за првите сто дена од работењето на новата Влада.

Владиниот кабинет се пофали со чекорите преземени во сферата на економијата. Но, проблемот околу партизираното судство, апсењата и нерасчистените имоти сè уште им испраќа лош сигнал на странските инвеститори.



СО МЕДИУМСКА КАМПАЊА ОДБЕЛЕЖАНИ "100 ДЕНА ВЛАДА"



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

СО РЕЖИРАНИ СЕ ЕВТИНА ПРИКАЗ

Со интензивна медиумска кампања, со сликање пред камерите, огласи по весниците, со поединечни прошетки на министрите низ државата, со изјава на премиерот Никола Груевски во присуство на целиот владин Кабинет, со отворена седница на Владата и со ТВ-дебата на која секој член на извршната власт одговараше на прашањата на главните уредници на повеќе медиуми во земјава, Владата ги одбележа првите сто дена од своето владеење...

Сценариото за филмот "Сто дена од 'Преродбата во 100 чекори'", од режисерот така добро беше осмислено што човек во првите моменти ќе си помислеше дека на Македонија ѝ се случило вистинско светско чудо...

Но, штом ќе ги слушнеше првите реченици веднаш сфакаше дека станува збор за фалби. Тоа го направи и Груевски, фалејќи ги министрите кои во трите месеци немале слободен викенд.

И како по некое непишано правило, и оваа извршна власт продолжи да ги следи постапките на претходниците. Да троши пари за билборди, реклами...

Власта премногу брзо се крена во облаци. Рано е за славење, таа ќе треба брзо да се отрезни од мислењето дека за овие 100 дена постигнала многу ре-

зултати, бидејќи со ваков начин на размислување, ефектите ќе бидат сосема поинакви. Всушност, на ова македонско тло постои расчекор меѓу желбите да се остварат предизборните ветувања и заспаната и неедуцирана државна администрација, која ни одблиску не може да го следи темпото кое го наметнува Владата. Најдобро би било да се вратиме во реалноста, и да си признаеме дека ние сè уште живееме во земјата на утопијата и на лажните надежи. Чудата, оние во позитивна смисла, веќе одамна се апстрактна именка за оваа балканска земја. Всушност, светот нè познава по негативностите, иако се трудиме на секој можен начин на странците да им ја претставиме оваа земја во најидилнична слика.

И овој пат се применуваат истите методи, да се замолчи спротивниот табор, во овој случај опозиционата СДСМ. Тие побараа предвремена седница за пратенички прашања, со констатација дека ако премиерот веќе прави помпа од 100-те дена работа, тогаш тој и министрите отчетот треба да го дадат онаму каде што биле избрани, во Собранието. Спикерот Георгиевски ја одби нивната желба. Осврнувајќи се на Деловникот потенцира - пратенички прашања последниот четврток во месецот, а на декемвриската агенда не-

"Владата на РМ во нејзината досегашна работа до Собранието достави предлог за пристапување кон измени на Уставот, повеќе од педесет предлози за донесување закони со предлог-закони, ребаланс на Буџетот, како и Предлог-буџетот на РМ за 2007 година, десетици предлози за ратификација на меѓународни договори со други држави и меѓународни организации, повеќе одлуки... Со крупните даночни реформи, со кои станавме земја со најниски даноци во Европа, регулаторната гилотина и можноста за отворање фирма за три дена, преку драстичното поедноставување на бирократските процедури..., РМ почнува да станува најатрактивна земја за инвестирање во Европа. Од областа на одбраната и од внатрешните работи донесени се неколку клучни закони и одлуки, со кои се врши реформа во полицијата, се намалува можноста за злоупотреби, се направи чекор напред во интеграцијата кон ЕУ... Ги за-

мало место за интервенција.

"Бевме сведоци на невидена кампања за прослава на стоте дена на Владата. Груевски самиот рече дека не сака средби надвор од Собранието. Имаат кондиција, а тоа го докажаа во понеделникот кога македонската нација до 1,30 часот остана будна следејќи ги фалбите на Груевски за успехите на Владата", изјави Владо Бучковски, барајќи Собранието на 7 декември да одржи седница за пратенички прашања.

Ситуацијата ја ублажува Силвана Бонева од ВМРО -ДПМНЕ: "Трпение - нема бегање од последниот четврток во декември".

Сепак, на тие од СДСМ не им се чека - до претседателот на Собранието доставиле официјално барање за вонредна седница за пратенички прашања за стоте дена Влада.

САМОБЕНДИСАНОСТ

Намалување на даноците, регулаторна гилотина, намалено ДДВ за земјоделците, распределба на земјиштето, трет мобилен оператор, распределба на ЦЕМТ дозволите... најави премиерот како ветени и реализирани чекори во овие 100 дена. А опозицијата го критикува владиниот кабинет за популизам, самобендисаност и нереална популарност.

"Покрај чистењето на каналите и промената на работното време, ефектите од овие први 100 дена се сведуваат единствено на промената на ДДВ за земјоделците и тоа на сметка на тутопроизводителите, на нивните 30 денари кои им беа ветени".

"Не видовме ништо од преродбата

во 100 чекори, од подобриот живот за граѓаните и инвестициите. Владата се сведе на само еден закон во Собранието, намалување на ДДВ за земјоделците, 'секти' со поворките на експлоатацијата околу 'Џонсон контролс', а рамниот данок во најава само ќе го зголеми јазот меѓу сиромашните и богатите".

И на оваа Влада ѝ се припишуваат привилегиите кои им ги нуди на своите членови. Па, така опозицијата ја обвини за уште една партиска поделба на државното земјиште. Сега земјата ја добиваат луѓе "блиски" со оваа власт.

Кога станува збор за рамниот данок, граѓаните, но и експертите, прашуваат, дали тој самиот за себе е доволна гаранција за поголем прилив во Буџетот и каков бенефит од сè тоа на крај ќе имаат луѓето? Сепак, вистината е дека

ДНИЦИ НЕ СЕ ПРОДАВА НА ЗА ЕКОНОМСКИ БУМ!



дадовме првите удари на урбаната мафија, и почнавме со расчистување на криминалните афери. Во областа на земјоделството би ги спомнал намалувањето на ДДВ за земјоделската механизација и репроматеријали од 18 на 5 отсто, делењето на земјо-

делско земјиште на плодоуживање на индивидуалните земјоделци и одредени категории социјалци, превенција од поплавите преку чистење на одводните канали... Со ребалансот на Буџетот се зголемија финансиските средства за земјоделците во споредба со изминатите 10 месеци, а со Буџетот за 2007 година продолжува оваа позитивна тенденција, со што финансиските средства се зголемија дури за 65 отсто. Во областа на транспорт и врски се почнаа активности за обновата на инфраструктурата и капиталните проекти, се распиша тендер за трет мобилен оператор, се воведоа софтвер за автоматска распределба на ЦЕМТ дозволите, активности за изградба и реконструкција на скопскиот аеродром итн. Од областа на здравството донесени се два исклучително важни закони, со што прв пат по 15 години се почнува со крупни реформи во здравството. Во културата е донесен еден закон, а почнати се и

низа историски иницијативи за различни проекти како обновата на Светиклиментовиот универзитет, изградба на стариот скопски театар и стариот театар во Тетово, целосна изградба на скопското Кале, градската куќа, како и обновување на куќата на Мајка Тереза... Инициравме уставни промени со кои ќе се воведоа задолжително средно образование и ќе се остварат услови за отворање приватни основни училишта. Во завршна фаза се активностите за отворање државен Универзитет во Штип, а се преземаат и активности за воведување веронаука, етика, информатика и англиски јазик од прво до осмо одделение како задолжителни предмети, го почнавме и процесот на компјутеризација на училиштата... Целосно и квалитетно доимплементирање и заокружување на Рамковниот договор и градење на стабилна и мултиетничка демократија...", истакна меѓу другото премиерот Груевски.

"Многу маркетинг и по некоја изрежирана седница нема да го избрише фактот дека 40 проценти од наводните успеси на новата Влада сè уште се само незавршени ветувања. Македонската преродба не зависи од тоа дали втори јануари ќе биде неработен ден, оти економскиот бум нема да се случи само заради тоа што јавната администрација почнала да работи половина час подоцна и дека основните училишта нема да бидат загреани ако со Устав и средните училишта ги направиме задолжителни, а со тоа и преполни. Не можеме да бидеме релаксирани и да прифатиме дека можеби некои од грешките се само недостиг на искуство или преголема желба за резултати, бидејќи имаме искуство и како граѓани и како опозициона партија во едно друго време кога ВМРО-ДПМНЕ беше на власт. Имаме лошо ис-



куство на најрелаксирани меѓуетнички односи, на прекумерно трошење на народните пари, на спектакуларни апсења без завршници, барања за делби кои никогаш не се демантираа туку секогаш се оправдуваа со лош пре-

вод. По стоте дена Влада ќе можеме да очекуваме погласна и поприсутна опозиција, која ќе се труди секој чекор да биде објективен и да не создава проблем таму каде што го нема, но и која ќе сигнализира дека проблемите кои ги тргаме настрана стануваат поголеми со секој наш обид да ги минимизираме и да ги заборавиме. Не сум изненадена дека власта успева да ја задржи високата поддршка, но клучното прашање е дали резултатите ќе одговараат на ветувањата и дали одлуките за 'Силмак', ОКТА и за јавните набавки без тендер во некои јавни претпријатија ќе влијаат на подобрување на бизнис климата или на оддалечување на инвеститорите кои се исплашени од фактот дека Владата ревидираше и повеќе отколку што требаше да ревидира", изјави Радмила Шекеринска, претседател на СДСМ.

не е доволно само да се воведат рамниот данок, зашто паралелно со него треба да се спроведат уште многу други чекори - да се зголеми наплатата, односно да се оданочи сивата економија, која и натаму претставува проблем. За своите чекори во областа на

номија нема здрава држава, сепак можеме да се осврнеме и на нефункционирањето на останатите сегменти од општествено-политичкиот живот, каде политиката сè уште е пресудна во одлучувањето. Освен во сферата на економијата, Владата со исто темпо ќе тре-

разбира правна сигурност. Но, проблемот околу партизираното судство, апсењата и нерасчистените имоти, сè уште им испраќа лош сигнал на странските инвеститори. Затоа не е потребна само добра волја да се надминат овие проблеми, потребни се конкретни чекори.

"Се вративме во време на Енвер Хоџа и на Тодор Живков. Ние искажуваме протест бидејќи во понеделникот имаше платена политичка програма на Владата, која ја платија граѓаните... Граѓаните гласаа за ренесанса на економијата, а најголемото очекување стана најголемо разочарување. Во платениот оглас на Владата во ме-



диумите имаше вкупно 43 реченици, од кои само 4 беа посветени на економијата. А и тие четири се лаги бидејќи во нив пишува - намаливме, воведовме и сл. Во стварноста е донесен само еден Закон", рече Андреј Жерновски, член на Извршниот одбор на Либерално-демократската партија.

земјоделството Владата доби епитет "селанско-земјоделска Влада". Сепак, добро е што од некаде се почна, а лошо е прерано да се извлекуваат финални заклучоци, зашто сè уште трае партизацијата на институциите на системот.

Иако знаеме дека без здрава еко-

ба да се движи и во останатите сфери. Ништо нема да се постигне ако нема рамнотежа меѓу нив. Всушност, стотите чекори нема ништо да променат, ако се скита во непозната насока и ако не се знае каде треба да се стигне. И регулаторната гилотина која треба да ја скрати бирократската процедура под-

ПАРТИЗАЦИЈА

Тука се и нерасчистените проблеми околу непостоењето дијалог меѓу политичките партии. Собранието, ќе забележи опозиционерот Јани Макрадули, "работи неефикасно и апсолутно недемократски, затоа мислам дека тре-



"Политичката криза во земјата која е последица на недостатокот на политички дијалог секојдневно станува сè подлабока и посериозна. Констатираме дека се урна концептот на мултиетничка држава и мултиетничка демократија. Констатираме дека умираат сите елементи на меѓуетнички, односно мултиетнички соживот за кој не само домашната, туку и меѓународната заедница инвестираше огромен дел од својата енергија и интерес", истакна портпаролката на ДУИ, Ермира Мехмети.

пред сè, од премиерот, односно се персонифицира работата на Владата преку премиерот... Не можам да кажам дека тој брак ќе трае вечно и дека нема да се разведеме", релаксирано ќе прокоментира Петковски и ќе го искриптикува Кабинетот на Груевски за не-транспарентност при постапката за тендерите: "Мислам дека не смееше да се случи осигурувањето на ЕЛЕМ без тендер или снабдувањето на ТЕЦ 'Неготино' со нафта без тендер".

Постои ли транспарентност при носењето на одлуките? Дали се носат во консултација со сите министри? Може ли од изјавата која оди во насока на тоа, како што велат од ВМРО-ДПМНЕ, дека сите владини одлуки се донесени со согласност и од неговите министри, меѓу редови да се прочита дека нешто не е в ред. А освен тоа, тендерите кон кои се упатува критиката од Петковски се во надлежност на Министерството за економија, чија министерка, Вера Рафајловска, е од редовите на НСДП? Дали таа е само безгласна буква или...?

Од друга страна, пак, премиерот Груевски во ТВ-дебатата потенцира дека е свесен оти има подобри и полоши министри на кои им укажува на грешките.

ба малку да се спуштат на земја. Реториката дека имаат масовна поддршка и дека се најдобри да ја преиспитаат. Без добри меѓуетнички односи не можеме да зборуваме и за добра економија".

И на оваа Влада ѝ се случува сценариото со странските тутори. Ниту еден состанок или средба не може да се одржи без нивно присуство. До кога ќе се однесуваме како деца, кои за сè

што прават бараат дозвола од родителите, во случајов странците?

Кога станува збор за внатрешни односи во коалицијата на власт, евидентно е дека и во оваа коалициона Влада "има нешто труло".

"Човек не треба да биде многу мудар - ќе рече Тито Петковски - за да види дека Владата дава акцент на програмата на ВМРО-ДПМНЕ или на коалицијата 'За Македонија', презентирана,

Hotel I MPERIJAL



Добре дојдовие



Welcome

